

# Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



## 16. Домашна библиска студија - 16

### МИЛЕНИУМ

Денес речиси секој слушал за милениумот и за него постојат мноштво различни мислења. Кога ќе погледнеме во Библијата за да пронајдеме што кажува Божјата реч за тоа, зборот „милениум“ не можеме да го пронајдеме никаде. Според речникот тој збор доаѓа од два латински збора „mille“ што значи илјада и „annus“ што значи година. Значењето на тој израз често се дава во смисла на популарното сфаќање отколку онака како што тоа е дефинирано во Божјата реч.

За нас е важно фактите да ги сфатиме онака како што се прикажани во Светото Писмо затоа што за милениумот има многу различни мислења и учења во верскиот свет. Мораме да ја земеме Библијата и да видиме што кажува Бог за тој интересен временски период. Дваесеттото поглавје на Откровението најмногу ни го осветлува овој предмет, нарекувајќи го едноставно „илјада години“. Ние тука исто така учиме дека тој период започнува со Христовото второ доаѓање на земјата, а завршува со второто воскресение, така што ги опфаќа и другите случувања кои се тесно поврзани со овие два крајни настани. Така знаеме на што треба да обрнеме внимание за да препознаеме сè што е карактеристично за тој период од „илјада години“.

Сите треба да бидеме заинтересирани за воскресението, зашто никој од нас не може да каже кога ќе биде повикан да отиде во долината на „смртната сенка“. Надежта во воскресението и вечниот живот биле утеха на Божјите деца низ сите векови и таа им давала храброст на оние кои својот живот го жртвувале за Божјото дело. Кога не би била таа надеж, христијаните би биле најнесреќни од сите луѓе на светот.

Воскресението им е ветено и на оние кои не Му служат на Господа и чиј живот е во отворена спротивност со Неговата волја. Секој на судниот ден ќе мора да застане пред великиот Судија. Наша должност е внимателно да ги разгледаме овие две големи групи на луѓе на кои целиот свет на крајот ќе биде поделен, како и нивната судбина, додека уште имаме време и можност да избереме на која страна ќе бидеме во тоа време. Сега е време на одлука.

Ќе се вратиме на Божјата реч и студиозно ќе ги проучиме фактите кои се изнесени на разни места во Библијата за да имаме јасна претстава за она што Бог го открил.

### ПОЧЕТОК НА МИЛЕНИУМОТ

**Зошто Исус повторно ќе дојде на земјата?**

„Во домот на Мојот Отец има многу места за живеење. А да немаше, зарем Јас ќе ви кажев: **‘Одам да ви приготвам место’**? Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, **пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај Себе за да бидете и вие каде што сум Јас**“ (Јован 14:2,3).

**Како и со посредство на што Христос, кога ќе се спушта од небото, ќе ги повика умрените верници да се пробудат на вечен живот?**

„Бидејќи Сам Господ по **заповед**, на **гласот на архангел** и **при труба Божја**, ќе слезе од небото, и најнапред ќе воскреснат мртвите“ (1. Солунјаните 4:16).

**Што ќе се случи тогаш со оние кои умреле во своето беззаконие и гревови?**

„**Другите, пак, од умрените не оживеаја** додека не се навршија илјада години“ (Откровение 20:5).

**Кои грешници, со исклучок, сепак ќе воскреснат да го видат Христа кога по втор пат ќе дојде?**

„Ете, иде со облаци, и ќе го види секое око, **и оние што Го прободоа**“ (Откровение 1:7).

**Што ќе им се случи на оние кои упорно ќе останат во гревот, а ќе се затечат живи во времето на Христовото доаѓање?**

„А вам, на мачените, да ви возврати спокојство заедно со нас, кога Господ Исус ќе се јави од небото со ангелите на Својата сила, **во распламнат оган да им се одмаздува на оние кои не Го познаваат Бога, кои не го послушаа Евангелието** на нашиот Господ Исус Христос“ (2. Солунјаните 1:7,8).

„Тогаш ќе се открие и беззаконикот, кого што **Господ (Исус) ќе го убие со здивот на устата Своја и преку појавата на Своето доаѓање ќе го истреби**“ (2. Солунјаните 2:8).

**Што ќе прават и зборуваат непокајаните во тоа време?**

„И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен **се скрија во пештери и горски камењари, велејќи им на планините и на карпите: ‘Паднете врз нас и скријте нè од лицето на Оној Кој седи на престолот и од гневот на Јагнето’**“ (Откровение 6:15,16).

**Како се нарекува во Библијата ова воскресение кое тогаш ќе уследи, и кои благослови им се ветени на оние кои ќе се удостојат да имаат дел во првото воскресение?”**

**„Тоа е првото воскресение. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение; над нив втората смрт нема власт, а ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со него илјада години“ (Откровение 20:5,6).**

**Што, за време на тие „илјада години“, додека спасените ќе бидат со Христа на небото, а сите непокајани во гробот, ќе биде со сатана и неговите зли ангели?**

**„Потоа видов како од небото слегуваше ангел кој го имаше клучот од бездната и голема верига во раката своја: го фати змебот, древната змија, која е ѓаволот и сатаната - и го врза за илјада години; потоа го фрли во бездната и го заклучи, ставајќи печат врз него за да не ги лаже веќе народите до завршувањето на илјада години; по ова време тој треба да биде пуштен за малку време“ (Откровение 20:1-3).**

## **МИЛЕНИУМ**

**Што ќе работат спасените со Христа во текот на тие „илјада години“?**

**„И видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат, а и душите чии глави беа исечени поради сведоштвото Исусово и заради словото Божјо, а и оние што не му се поклониле на свертот ниту на неговата биста, и не примија белег на челата свои и на рацете свои и оживеаја и царуваа со Христос илјада години“ (Откровение 20:4; исто така да се прочита и 1. Коринтјаните 6:2).**

**Како Еремија го опишува изгледот на земјата во тоа време?**

**„Ја гледам земјата - и ете, таа е разорена и пуста, - небесата, и нема на нив светлина. Ги гледам горите - и ете, тие треперат, и сите ридови се нишаат. Гледам - и ете, нема човек и сите небески птици одлетале“ (Еремија 4:23-25).**

## **КРАЈ НА МИЛЕНИУМОТ**

**Што ќе се случи кога тој период од „илјада години“ ќе помине?**

**„Другите, пак, од умрените не оживеаја додека не се навршија илјада години“ (Откровение 20:5).**

**Што ќе се случи со сотоната кога после тие „илјада години“ сите непокајани ќе станат во второто воскресение?**

**„А кога ќе се навршат илјада години, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој“ (Откровение 20:7).**

**Каква одлука ќе донесе сатаната кога во безбројното мноштво на воскреснати грешници ќе види уште една можност да ги поведе во борба против Христа?**

**„И ќе излезе да ги лаже народите** по четирите краишта на земјата, Гог и Магог, и да ги собере за војна; нивниот број е колку морскиот песок“ (Откровение 20:8).

**Кое прекрасно ветување ќе се исполни во тоа време?**

„Тогаш јас, Јован, го видов **светиот град** Ерусалим, нов, **како слегува од Бога, од небото**, стокмен како невеста променета за својот маж“ (Откровение 21:2).

**На што сатаната, во својата слепа дрскост, ќе ги наговара непокајаните кога Божјиот град ќе се спушти од небото?**

„Тие излегоа по ширината земна и го **заобиколија живеалиштето на светиите** и возљубениот град; падна од Бога оган небесен и ги проголта“ (Откровение 20:9).

**Како му е прикажан на пророкот во визија големиот суден ден, и кои книги ќе бидат отворени тогаш?**

„И видов голем бел престол и Седнатиот на него, од Чие лице побегнаа земјата и небото, и за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога; се отворија книги, и друга книга се отвори - книгата на животот; и судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Морето ги поврати мртвите свои, кои беа во него; смртта и пеколот ги повратија мртвите свои, што беа во нив; и секој прими суд според делата свои“ (Откровение 20:11-13).

**Како е опишано конечното казнување на непокајаните кога ќе им заврши илјада годишното судење?**

„Падна од Бога оган небесен и ги проголта. А **ѓаволот**, што ги лажеше, беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е сврот и лажниот пророк“ (Откровение 20:9,10).

„И кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во **Огненото Езеро**“ (Откровение 20:15).

**Како апостол Петар го опишува тој ден?**

„Додека го очекувате и посакувате скорото доаѓање на Божјиот ден, во кој **небесата ќе се разрушат и основите во оган ќе се стопат**“ (2. Петрово 3:12).

**На кое ветување Петар ги потсетува верниците?**

„Но ние, според Неговото ветување, очекуваме **ново небо и нова земја**, на кои ќе се всели правда“ (2. Петрово 3:13).

**Како истиот тој настан го опишува апостол Јован?**

„И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина, и морето го немаше веќе“ (Откровение 21:1).

„Големата борба е завршена. Нема веќе грев и грешници. Целата вселена е чиста. Сè што создал Бог во бескрајната вселена, повторно чука со единствен пулс на хармонија и радост. Животот, светлината и радоста кои доаѓаат од Оној кој создал сè, незапирливо течат во сите делови на Неговото пространо и неограничено царство. Од најситниот атом до најголемиот свет во пространството на вселената, сè што живее и што постои, живата и неживата природа - сè во својата непоматена убавина и радост зборува дека Бог е љубов“ (Големата борба 678).

## РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

### Испитен лист - 16 лекција

Прецртај го она што по вашето мислење е погрешно.

1. Милениумот е:

- а) Период од илјада години.
- б) Во тоа време Христос ќе владее на земјата.
- в) Време кога сите народи на светот ќе живеат во мир и меѓусебна слога.

2. На почетокот од милениумот

- а) Ќе биде воскресение на сите луѓе родени на светот.
- б) Ќе биде воскресение на грешниците од сите времиња.
- в) Ќе биде воскресение на верните.
- г) Ќе се слушне Божјата Труба
- д) Ќе станат некои од најгрешните.
- ѓ) Грешниците ќе останат да живеат на земјата по вознесението на светите на небото.
- е) Живите свети ќе се преобразат и ќе останат на овој свет.
- ж) Живите ќе бидат вознесени тајно.
- з) Христос за време на Неговото доаѓање ќе го види секое око.
- с) Грешниците ќе се покајат и ќе бидат среќни.
- и) Грешниците ќе се обидуваат да побегнат од Неговото доаѓање.
- ј) Ќе бидат благословени оние кои ќе имаат „дел“ во првото воскресение.

3. Во текот на милениумот

- а) Светите ќе царуваат со Христа на земјата.
- б) Светите со Христа ќе бидат на небото и ќе им судат на непокајаните.

в) Сатаната ќе ги организира непокајаните да го заземат светиот град.

г) Сатаната ќе биде врзан во таа смисла што на земјата во тоа време нема да има никој жив кој би можел да искушува и лаже.

Пополни ги зборовите кои недостасуваат:

4. „А другите, пак, \_\_\_\_\_ не оживеаја додека не се навршија \_\_\_\_\_ “  
(Откровение 20:5).

5. На крајот на илјадата година ќе биде \_\_\_\_\_ и грешниците ќе бидат \_\_\_\_\_ од гробот.

6. \_\_\_\_\_ ќе биде одврзан и ќе излезе да лаже.

7. Кога Исус и светите ќе се вратат, тогаш светиот град \_\_\_\_\_ ќе слегне од \_\_\_\_\_ . Сатаната го собира мноштвото да го освои градот.

8. Кога Сатаната и мноштвото непокајани ќе се соберат околу градот, падна од Бога \_\_\_\_\_ и ги \_\_\_\_\_ .

9. После уништувањето \_\_\_\_\_ настанува ново небо и нова \_\_\_\_\_ и борбата засекогаш е завршена.